

ПРОМЕНА, НЕ ЗАМЕНА!



УДАРНИ
МЕРКИ
ЗА ОПШТИНА
ЦЕНТАР

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2017

Целосната верзија на Изборната програма на Левица може да ја видите на веб страницата на партијата: www.levica.mk

 levica.mk  [LevicaPartija](https://www.facebook.com/LevicaPartija)  [@levica_mk](https://twitter.com/levica_mk)  [levica mk](https://www.youtube.com/levica_mk)  [levica.mk](https://www.instagram.com/levica_mk)

16 УДАРНИ МЕРКИ за ЦЕНТАР

1. Нулта толеранција кон изигрувањето на законите и **злоупотребата на моќта** и надлежностите на општинските функционери при располагањето со општинските пари, при склучувањето на **тендерите**, при промената на урбанистичките планови
2. Максимален ангажман на локалната самоуправа за обезбедување на **целосна информираност и ефективна вклученост на граѓаните** во процесот на одлучување за важните одлуки во локалната самоуправа
3. Воспоставување на **функционални урбани заедници** како најнизок облик на месна самоуправа
4. Зголемување на **мотивираноста на вработените во Општината** да им служат на граѓаните преку **систем на наградување за вработените** кои се пример за совесни граѓани на Општината и воедно чесни службеници
5. **Забрана** за пренамена на зелена површина во каква била друга намена, единствено нејзино оплеменување како **заштитена зелена зона**
6. **Стоп** за експанзијата на Општината за сметка на парк-шумата Водно
7. **Строго почитување** на роковите за градба и законските обврски за инвеститорите да го вратат околниот простор во првобитна состојба, како и одржување на безбедноста на тротоарите и сообраќајниците во нивна близина
8. Да се постават **мерачи на децибели** и строго да се спроведуваат прописите за дозволеното ниво на бучава од страна на баровите, рестораните и кафулињата во **најкритичните зони** во Капиштец и Дебар Маало
9. Отворање на **народна кујна** во која ќе може да се хранат лица затекнати во Општината кои имаат потреба од **топол оброк**
10. **Наградни конкурси** за креативните центарци кои ќе се истакнат во уметноста, занаетчиството, кулинарството, спортот или преку изнаоѓање на **креативни мерки за развој** на која било сфера од нашето живеење
11. Искористување на општинските библиотеки и отворање на нови простори кои ќе служат како **креативни катчиња на општината** и ќе бидат отворени за секакви граѓански иницијативи
12. Навивачите на КК „Работнички“ да добијат **уддел во сопственичката структура** на Клубот
13. Субвенционирање на рекреативни активности кои суштински влијаат на **подобрување на севкупното здравје на граѓаните**
14. Вработување на соодветен и неопходен **кадар во детските градинки**
15. Доследно спроведување на програмата **Залови – стерилизирај – вакцинирај – врати**
16. Одредување површини за **паркови за миленици** во соработка со здруженијата за заштита на животни



ЗА ОПШТИНА
ЦЕНТАР



ПРОМЕНА, НЕ ЗАМЕНА!